



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) **0800 33 222**
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web:

www.fzo.org.mk

Дата: 28.03.2014

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Пререгистрација на невработени лица

Согласно одредбите на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 142/08, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/2011, 44/2012, 15/2013, 91/2013 и 170/2013), невработените лица носители на здравствено осигурување потребно е да се пререгистрираат во подрачните служби на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ). **Осигурениците кои треба да се регистрираат/пререгистрираат во подрачната служба на Фондот во Скопје, заради заштеда во време и пари кои ги губат патувајќи до центарот на градот каде е сместена Подрачната служба на ФЗОМ во Скопје, можат да се регистрираат/пререгистрираат во задолжителното здравствено осигурување и во истурените шалтери на подрачната служба на ФЗОМ во Скопје сместени во Поликлиниките на Здравствен дом во ГОРЧЕ ПЕТРОВ, ДРАЧЕВО, ЧАИР, ЧЕНТО, ШУТО ОРИЗАРИ како и во зградата на општина ИЛИНДЕН и во истурените шалтери на подрачната служба на ФЗОМ во Тетово во поранешната зграда на општина Камењане во општина БОГОВИЊЕ и во Здравствен дом во општина ЖЕЛИНО.**

Иако ФЗОМ континуирано апелира сите невработени 2 месеци пред стапувањето на сила на законот, за да им се обезбеди континуитет на здравствено осигурување на невработените лица, одзивот на невработените лице сеуште е незадоволителен. Остануваат уште два работни дена до истекот на рокот само 127.083 лица, од вкупно 243.085 лица носители на здравствено осигурување, т.е само 46.51 % извршиле пререгистрација. ФЗОМ како институција која ја спроведува измената на законот не посакува да се создаде состојба во која осигурениците може да останат без сини картони. Затоа апелираме до невработените лица во следниве подрачни служби со процент на пререгистрација: Скопје 29.550 (47.10), Тетово, 20,655 (58,56%), Куманово 14,157 (62.50%), Гостивар 11.534 (65.92%), Струмица 6.260 (51.6947), да дојдат и да се пререгистрираат.

Сите потребни документи за пререгистрација се наоѓаат на шалтерите на ФЗОМ и на веб страницата на фондот www.fzo.org.mk, **Фондот** преку својата инфо линија **080033222** и инфо мејлот info@fzo.org.mk стои на располагање за било какви прашања.